

МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗОЛ С

Делото има цел да ги истражи мотивите и задната на политиката на балканските држави и велесилите, која тие ја спроведувале кон Македонија.

Во меѓународните комисии сосема неосновано се размислува да им се додели автономија на Албанците во Западна Македонија (тоа е забележано во книгата), а порано или подоцна тоа ќе придонесе за отцепување на овој регион. За да се избегне уништувањето на Македонија, ова решение во корист на Албанците треба да се одобри само под услов ако Бугарија и Грција се согласат да се обврзат на рамноправно територијално усогласување, односно отстапување територии кои потекнуваат од нивните поранешни илегални припојувања на македонското земјиште во текот на 1912-1913 година.

Пишува:
Милева ЛАЗОВА


Книгата "Македонски јазол" (идентитетот на Македонците прикажан на примерот на Балканскиот сојуз, 1878-1914), од авторот Ханс-Лотар Штепан (во издание на "Аз-буки"), на задоволство на голем број Македонци е објавена и на македонски јазик. Во споредба со германското издание, во македонското има дополнителна верзија, која ќе биде внесена и во продолжението на германското издание, доколку авторот најде за потребно тоа да го напише.

Инспирацијата за насловот "Македонски јазол" потекнува од една статија од австриски весник од 1902 година, во кој новинарот Р.Л. ја објавил содржината од разговорот со претседателот на еден Македонски ослободителен комитет, Стојан Михајловски, кој патувал низ Европа со цел "континентот да го запознае со состојбата во Македонија". Тој цитирал еден руски генерал, кој во

врска со Македонија ја употребил фразата "Гордиев јазол" (која потекнува од походот на Александар Македонски кон Азија), при што рекол: "Тупаницата која ќе го разврзе македонскиот јазол нема да ја најде кај нас дома, туку во Европа".

ИНТЕРЕС

Работниот наслов на ова дело предизвикува голем интерес кај многумина читатели, затоа што тој навестува дека во него многу храбро и одговорно се зборува за вечниот проблем на Македонците - идентитетот. Македонскиот читател го познава својот идентитет, меѓутоа јавна тајна е дека соседните држави континуирано низ историјата сè до денес се обидуваат со проблематични аргументи да ги втемелат нивните претензии за македонскиот јазик, името и територијата, кои на Македонците не им дозволуваат никаков сопствен идентитет. И како што вели авторот Штепан, почнувајќи од Берлинскиот конгрес во 1878 година, но особено по Балкан-



ските војни во 1912-1913 година, тие ги повторуваат своите фалсификувани барања, при што се надеваат дека еден ден тие би созреале во неотповикливи вистини.

Инаку, во вториот поднаслов на книгата, авторот посочува на тоа дека истражувањето се темели врз (необјавените) акти на Политичкиот архив на германското Министерство за надворешни работи, каде што тој работел. Поаѓајќи од необјавените документи од спомнатиот Архив за темата "Балкански сојуз", авторот сака да докаже дека постои посебен македонски народ, а не бугарско-македонски, не грчко-македонски, не српско-

македонски и не албанско-македонски. Централно место во книгата има историјата на Македонија под османлиската окупација во периодот меѓу Берлинскиот конгрес и Првата светска војна, така како што таа се отсликала во извештаите на претставништвата на германскиот Рајх во тогаш инволвираните земји, сè до моментот кога до конечната разврска со Балканскиот сојуз и Балканските војни сите конци не се поврзаа во еден јазол.

ДОКУМЕНТИ

Понатаму се поставува прашањето за сè она што произлегува од документите

Е ОТПЛЕТКУВА СО ЕВРОПА

околу политиката на соседните држави и европските велесили кои тие ја спроведуваат кон Македонците и нивниот идентитет. Ваквите прашања повторно се актуелни по осамостојувањето на Македонија, кога таа стана независна држава и кога четирите соседни држави почнаа да го оспоруваат правото на постоење на македонскиот народ и држава. По конституирањето на Македонија како самостојна држава ваквиот однос од нејзините соседи беше очигледен во моментот кога тие не ја поздравиле нашата земја како нов, конечно слободен и независен член меѓу останатите народи. Спротивно на ова, тие ја оспоруваа и сè уште ја оспоруваат историјата, културата, етно-

сот, јазикот, дури и уставното име на Македонците, кратко кажано целиот идентитет. Тука авторот темелно ги разработува и ги објаснува оспорувањата и на Бугарите, и на Србите, и на Грците.

По билатералните разговори во 1991 година, овие три соседни држави издадоа "заеднички соопштение", во кои беше наведено дека "во Македонија живеат само Срби, Бугари и Грци, па 'македонска нација не постои'". Но, авторот наведува дека денес во Македонија, Албанците играат поголема улога отколку другите три соседни народи. Во меѓународните комисии сосема неосновано се размислува да им се додели автономија на Албанците во Западна Македонија (тоа е забележано во

книгата), а порано или подоцна тоа ќе придонесе за отцепување на овој регион.

За да се избегне уништувањето на Македонија, ова решение во корист на Албанците треба да се одобри само под услов ако Бугарија и Грција се согласат да се обврзат на рамноправно територијално усогласување, односно отстапување територии кои потекнуваат од нивните поранешни илегални припојувања на македонското земјиште во текот на 1912-1913 година. Според авторот, во ова удел има и меѓународната заедница, па затоа вели дека иако Заедницата ги почитува уставно-правните консеквенции од слободните избори во 1990 година и референдумот во 1991 година, сепак

таа ништо не стори околу условувањата од соседните држави, а што е најлошо, без приговор и основа, го одобри грчкото барање за наметнување на провизорното име "БЈРМ". Злоупотребувајќи ја довербата од меѓународната заедница, сè до XXI век соседите ја оставиле Македонија да верува дека тие поседуваат одредени права во однос на јазикот, името и територијата на Македонија.

Затоа централниот проблем на ова дело би можел да лежи само во откривањето лажни маневри на соседните држави од Берлинскиот конгрес до денес и да стане очигледен самостојниот идентитет на Македонците пред очите на досега дезинформираната јавност. ●


Почитувани читатели, доколку сакате да ја збогатите Вашата библиотека, неделникот "Македонско сонце" Ви нуди избор од пет мошне интересни книги. Во следните броеви од неделникот ќе имате можност да се информирате за кои книги станува збор, а овој пат Ви ја претставуваме книгата:




"Македонскиот јазол" од Ханс-Лотар Штепан
За Македонија: 810 денари + ПТТ; За Европа: 13 евра + 8,5 евра за ПТТ (препорачано)
За Америка: 18 \$ + 13,5 \$ ПТТ (препорачано)



"Грчка антимакедонска борба I" (од Илинден до Загоричани) од Димитрис Литоксоу; За Македонија: 240 денари + ПТТ
За Европа: 4 евра + 3 евра ПТТ (препорачано)
За Америка: 5 \$ + 6 \$ ПТТ (препорачано)



"Локвата и вињари" од Лазар Поптрајков
За Македонија: 210 денари + ПТТ; За Европа: 3,5 евра + 3 евра ПТТ (препорачано)
За Америка: 5 \$ + 6 \$ ПТТ (препорачано)



"Богомилството во духовната култура на Македонија" од Маја Ангеловска-Панова
За Македонија: 360 денари + ПТТ; За Европа: 6 евра + 5,5 евра ПТТ (препорачано)
За Америка: 8 \$ + 8,5 \$ ПТТ (препорачано)



"Битката за Македонија" од Владислава Спироска
За Македонија: 160 денари + ПТТ; За Европа: 2,5 евра + 3 евра ПТТ (препорачано)
За Америка: 4 \$ + 5 \$ ПТТ (препорачано)

Книгите можете да ги нарачате на адресата и на е-маил адресата на "Македонско сонце", како и на телефонските броеви на Редакцијата.